



РАКОМЕТНА ФЕДЕРАЦИЈА НА МАКЕДОНИЈА

ПРОПОЗИЦИИ

ПРВА МАШКА РАКОМЕТНА ЛИГА

ЗА НАТПРЕВАРУВАЧКА СЕЗОНА 2022/2023



Врз основа на член 34 од Статутот на Ракометната Федерација на Македонија, по предлог на Комесарот за натпревари, Управниот Одбор на ден 02.09.2022 ги донесе следните:

ПРЕДЛОГ П Р О П О З И Ц И И
ЗА НАТПРЕВАРУВАЊЕ ВО ПРВА МАШКА РАКОМЕТНА ЛИГА
ЗА НАТПРЕВАРУВАЧКА СЕЗОНА 2022/2023

Член 1

Со овие Пропозиции се утврдува начинот и условите на натпреварувањето во Прва машка ракометна лига за натпреварувачка сезона 2022/2023 година.

Член 2

Во системот на натпревари во Прва машка лига учествуваат 20 (дваесет) екипи поделени во две групи А со 10 (десет) екипи и Б со 10 (десет) екипи. Клубовите учесници во Првата машка ракометна лига задолжително учествуваат во КУП и Супер куп натпреварувањето 2022/2023.

Член 3

Екипите во регуларниот дел од првенството ќе бидат поделени во две групи А и Б. Екипите за да се поделат во групи ќе бидат формирани 10 (десет) шешири според пласманот од по претходното првенство 2021/2022, како и ново пријавени екипи. Со жребање се одредува кој ќе се натпреварува од секој шешир по една екипа во група. во регуларниот дел од првенството ќе бидат поделени во две групи А и Б. Екипите за да се поделат во групи ќе бидат формирани 10 (десет) шешири според пласманот од по претходното првенство 2021/2022, како и ново пријавени екипи. Со жребање се одредува кој ќе се натпреварува од секој шешир по една екипа во група:

РК АЕРОДРОМ
РК ДРАЧЕВО
РК ЈЕХОНА
РК МАКЕДОНИЈАГ.П.
ГРК БОРЕЦ
РК КИЧЕВО 2020
РК ШАМПИОН
ЃОРЧЕ ПЕТРОВ МРК
РК ГОЛДЕН АРТ КЛ7
РК ОВЧЕ ПОЛЕ

РК МЛАДОСТ 1977
РК РАБОТНИЧКИ
РК МЕТАЛУРГ-РА
РК АСТРАИОН ХЕНДБОЛ
РК ТЕКСТИЛЕЦ
РК ПРЕСПА 2015
РК ПАРТИЗАН 2016 СПОРТ
РК БИСИНОВ ФРУИТ Л
РК МУЛТИЕСЕНС
РК РИНИА-М

Член 4

Екипите со жреб се поделени во А и Б групи:

А ГРУПА

1. РК РАБОТНИЧКИ
2. РК МАКЕДОНИЈА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
3. РК МУЛТИ ЕСЕНС
4. РК КИЧЕВО 2020
5. РК БИСИНОВ ФРУИТ ЛЕНД
6. РК ТЕКСТИЛЕЦ
7. РК ЈЕХОНА
8. РК ШАМПИОН
9. РК ОВЧЕ ПОЛЕ
10. РК МЛАДОСТ 1977

Б ГРУПА

1. РК РИНИА-М
2. МРК БОРЕЦ 1950
3. РК ПАРТИЗАН 2016 СПОРТ
4. РК АНГЕЛИ ВАРДАР ВОЛКОВО
5. РК АСТРАИОН ХЕНДБОЛ
6. РК АЕРОДРКОМ
7. РК ГОЛДЕН АРТ 2
8. РК МЕТАЛУРГ-РА
9. РК ПРЕСПА 2015
10. РК ДРАЧЕВО

Член 5

Системот на натпреварување во регуларниот дел по групи ќе се одигрува по еднокружен бод систем (домаќин-гостин) 2x9 кола вкупно 18 кола.

По завршување на регуларниот дел од првенството се формираат две групи:

1. Плеј Офф група која ќе брои 10 (десет) екипи формирана од екипите од 1-5 место од А и Б групите.
2. Плеј Аут група која ќе брои 10 (десет) екипи формирана од екипите од 6-10 место од А и Б групите.

Во Плеј оф и Плеј аут групите се пренесуваат резултатите и бодовите постигнати со екипите со кои веќе се играло во регуларниот дел во групата а се пласирале во иста група Плеј Офф или Плеј Аут групата. Ќе се играат 2x5 кола или вкупно 10 (десет) кола (домаќин/гостин) само со екипите кои играле во другата група во регуларниот дел. Првопласираната и второпласираната екипа од Плеј-Оф влегува во Супер Лига а третопласираната екипа од Првата Машка Лига ќе игра еден бараж натпревар со шесто пласираната екипа во плеј аут групата од супер лига. Местото за одигрување на тој натпревар го одредува Натпреварувачка комисија. Во случај овој натпревар да заврши нерешено се изведуваат директно седмерци. Победникот од овој натпревар ќе обезбеди учество во Супер Машка Лига во натпреварувачка сезона 2022/2023.

Распоредот за одигрување на ракометните натпревари во регуларниот дел на лигите го одредува Натпреварувачка комисија, врз основа на извлечените натпреварувачки броеви по Бергеровиот систем на екипите прикажани во член 4 од овие пропозиции.



Член 6

Сите натпревари во Прва машка ракометна лига се играат по Меѓународни правила на ракометната игра, нормативните акти на РФМ и позитивните законски прописи. Екипите од Прва машка ракометна лига пред натпреварот во записникот може да внесат најмногу 16 ракометари, а минимум 10 играчи. Во случај да една од екипите не пријави 10 ракометари пред натпреварот, натпреварот нема да се одигра и ќе биде регистриран со резултат 10:0 за противничката екипа и -1 бод за екипата која немала минимум 10 играчи пред натпреварот. Во случај и двете екипи да немаат минимум 10 ракометари пред натпреварот, натпреварот нема да се одигра а на двете екипи ќе им се одземе по 1 (еден) бод од бодовното салдо.

Натпреварите ќе се играат 2 x 30 минути со одмор од 10 минути.

На натпреварите ќе се користи топка број 3 (ИХФ) со лепак

Член 7

За натпреварувачката сезона 2022/23 при системот на натпревари при РФМ бројот на странци кој можат да настапат на еден натпревар изнесува вкупно 8 (осум) и тоа:

-Од вкупната бројка на странски ракометари право на настап да имаат 5 (пет) ракометари кои што имаат настап за својата национална репрезентација во било која селекција (сениорска, младинска, кадетска).

-Од вкупната бројка на странски ракометари 3 (три) ракометари да можат да настапат без ограничување од претходната точка по слободен избор на клубовите.

Ограничувањето за настап на еден натпревар на странските играчи се однесува ЕДИНСТВЕНО на националното првенство при систем на натпревари на РФМ..???

Член 8

Со лигата непосредно раководи Натпреварувачка комисија natprevaruvackakomisija@hotmail.com, тел: 077/585-040 како и органи на УО на РФМ со седиште во Скопје во просториите на Ракометната Федерација на Македонија,

1. Адреса бул. Кузман Јосифовски - Питу бр. 15 Скопје,
2. тел. 02/2464-444, 02/2464 - 000 ; факс 02/2401- 773 ,
3. e-mail : rfm.prvenstvo@macedoniahandball.com.mk и
4. веб страна : (www.macedoniahandball.com.mk)
5. Трансакциска сметка: 270050873250193
ЕДБ 4030995161002
Депонент: ХалкБанка АД Скопје



Натпреварувачка комисија во својот делокруг на функционирање задолжително објавува билтени кој се објавуваат на интернет страната на РФМ www.macedoniahandball.com.mk и истиот се доставува во електронска форма до клубовите.

Сите одиграни натпревари Натпреварувачка комисија ги регистрира во рок од осум (8) дена освен за натпреварите за кои е потребно дополнително утврдување на фактичка состојба односно евидентирање материјални докази кои произлегуваат од службената документација (записник од одиграниот натпревар, посебен извештај од судиите, делегат - контролор, контролор набљудувач, дополнително барање од страна на Натпреварувачка комисија, LIVE STREAM, ЦД или УСБ, пријава на службени лица по службена должност, изјава на службените лица на клубовите и друго) за конкретизирање на правна рамка.

Член 9

Бодовите за одиграниот натпревар се добиваат на следниот начин:

- а) ПОБЕДА 3 БОДА**
- б) НЕРЕШЕНО 1 БОД**
- в) ИЗГУБЕН НАТПРЕВАР 0 БОД**

Конечниот пласман на екипите за сезона 2022/2023 се прави по завршувањето на плеј оф и плеј аут натпреварите. Екипите на табелата го заземаат редоследот врз база на збирот на освоени бодови. Доколку две или повеќе екипи имаат освоено ист број на бодови, се вреднува следниот систем на одредување на пласманот на табелата:

1. Во случај да 2 (две) екипи имаат ист број на бодови во конечната табела, пласманот се одредува на следниот начин:

- Подобро пласирана ќе биде екипата што има освоено повеќе бодови во меѓусебните натпревари.
- Доколку во меѓусебните натпревари имаат освоено ист број на бодови, тогаш подобро пласирана е екипата што има подобра гол-разлика во меѓусебните натпревари.
- Доколку во меѓусебните натпревари гол-разликата е иста, во тој случај подобро пласирана екипа ќе биде екипата што на гости има постигнато повеќе голови.
- Доколку во меѓусебните натпревари екипите имаат ист број на победи, со идентичен резултат (иста гол-разлика, исто постигнати голови дома и во гости), во тој случај екипите го делат местото. Ако е во прашање место на табелата кое одлучува кој ќе биде првак или за учество во купот на Република Северна Македонија, кој ќе игра плеј оф или пак одлучува за испаѓање од лигата, Натпреварувачка комисија закажува одигрување на еден натпревар на неутрален терен. Местото на одигрување се одредува во согласност со екипите.

- Доколку екипите не постигнат согласност местото за одигрување го одредува Натпреварувачка комисија. Трошоците за овој натпревар ги снесат екипите учеснички рамноправно.

2. Во случај да 3 (три) или повеќе екипи имаат ист број на бодови во конечната табела, се прави **МИНИ ТАБЕЛА** на екипите со ист број на бодови а пласманот се одредува на следниот начин:

- Подобро пласирана ќе биде екипата што има освоено повеќе бодови во меѓусебните натпревари.
- Доколку во меѓусебните натпревари имаат освоено ист број на бодови, тогаш подобро пласирана е екипата што има подобра гол-разлика во меѓусебните натпревари.
- Доколку екипите имаат иста гол-разлика, подобро пласирана е екипата што има постигнато повеќе голови во меѓусебните натпревари.
- Во случај да екипите во меѓусебните дуели имаат ист број на бодови, иста гол разлика, ист број постигнати голови, во тој случај го делат местото. Ако е во прашање место на табелата кое одлучува кој ќе биде првак или за учество на купот на Република Северна Македонија, кој ќе игра плеј оф, Натпреварувачка комисија закажува одигрување на **МИНИ ТУРНИР** (екипите ќе играат по еден натпревар меѓу себе) на неутрален терен. Местото на одигрување се одредува во согласност со екипите.

Доколку екипите не постигнат согласност местото за одигрување го одредува Натпреварувачка комисија. Трошоците за овие натпревари ги снесат екипите учеснички рамноправно.

Член 10

Ако една екипа во текот на регуларниот дел од било кои причини се откаже или е исклучена од натамошното натпреварување истото ќе се однесува и за сите нејзини младински категории. Нејзините резултати постигнати во регуларниот дел од натпреварувањето се:

- бришат ако екипата одиграла помалку од 51 % од натпреварите во регуларниот дел;
- А во случај да има изиграно повеќе од 51% од натпреварите од регуларниот дел тогаш останатите натпревари се регистрираат со службен резултат 10:0 (-1) бод по натпревар.

Ако една екипа во текот на плеј оф или плеј аут од било кои причини се откаже или е исклучена од натамошното натпреварување истото ќе се однесува и за сите нејзини младински категории. Нејзините резултати постигнати во плеј оф или плеј аут од натпреварувањето се:

- бришат ако екипата одиграла помалку од 51 % од натпреварите во плеј оф или плеј аут;
- А во случај да има изиграно повеќе од 51% од натпреварите од плеј оф или плеј аут тогаш останатите натпревари се регистрираат со службен резултат 10:0 (-1) бод по натпревар.

Член 11

Сите натпревари во сениорските лиги се играат во сабота/недела во период од 12:00 до 20:00 часот и среда/четврток со почеток од 16:00 до 20:00 часот (со исклучок во договор на екипите денот и сатницата за натпреварот може да се промени).

Организатор на натпреварот и домаќин е клубот кој е во официјалниот распоред на натпреварите прво назначен од Натпреварувачка комисија.

Во интерес на регуларноста на одвивањето на завршниот дел на првенството, Натпреварувачка комисија може да одлучи во последните 3 (три) кола од првенството одредени натпревари да се играат во ист ден и ист термин.

Натпреварувачка комисија е должен да закаже одигрување во исто време само одделни натпревари кои одлучуваат за пласманот на табелата.

Во исклучителни случаи во последните две кола Натпреварувачка комисија може да го одложи целото коло на лигите, доколку тоа го бараат општите интереси на ракометниот спорт.

Натпреварувачка комисија по свое видување може поедини натпревари да ги утврди како натпревари од висок ризик.

Член 12

Натпреварувачка комисија може да одложи или презакаже одредени натпревари или цело коло во следните случаи:

- доколку играчи од една од екипите настапуваат во државни репрезентации предвидени со календар на ЕХФ/ИХФ или на меѓународни натпревари со репрезентацијата
 - епидемија/пандемија, согласно позитивните законски прописи;
 - виша сила, согласно позитивните законски прописи;
 - забрана од страна на Здравствената установа или надлежниот орган на локалната самоуправа за напуштање на населено место;



-писмено барање и договор на двете екипи со образложение за причините на одлагањето. Оправданоста на образложението го цени Натпреварувачка комисија и по истото донесува одлука, истиот мора да се одигра најдоцна седум дена од претходно предвидениот термин (со исклучок на натпревар кој е закажан со ТВ пренос).

Еднаш одложен натпревар на овој начин клубовите немаат право на повторно барање за одлагање на истиот.

Поместувањето на утврдениот термин за играње (од сабота во недела, среда во четврток или обратно), клубот домаќин може да го измени со известување на противничката екипа, службените лица и Натпреварувачка комисија најдоцна 72 часа пред одигрување на натпреварот (исклучок е договорен ТВ пренос).

Секоја екипа која сака да игра меѓународен пријателски натпревар мора истиот да биде пријавен во РФМ и до Натпреварувачка комисија.

Пријавена екипа која ќе се откаже пред почеток на натпреварувањето или од било кои причини е исклучена во текот на натпреварувањето од системот на натпревари, нема право да пријави екипа во времетраење од три натпреварувачки сезона, а овластеното лице на екипата (клубот) ќе има забрана на вршење сите функции во ракометниот спорт. Екипата која ќе се откаже или од било кој причини е исклучена во текот на натпреварувачката сезона, следната натпреварувачка сезона може да пријави екипа за натпреварување единствено ако уплати 100.000,00 денари на сметка за развој на младински ракомет.

Член 13

Во сезоната 2022/2023 сите натпревари од Прва машката лига ќе бидат пренесувани во живо преку LIVE STREAM на WEB страната на РФМ.

За натпреварот што се пренесува во живо (LIVE STREAM на WEB страната на РФМ) екипата домаќин е должна да обезбеди лице со опрема за вршење на LIVE STREAM.

Во случај домаќинот да не врши LIVE STREAM на одреден натпревар екипата е должна да го снима натпреварот и снимката да биде предадена на делегатот по натпреварот или испратена до РФМ во рок од 24 часа, а екипата домаќин ќе биде санкционирана со парична казна од 30.000,00 денари. Во случај да натпреварот не е воопшто снимен клубот домаќин ќе биде казнет со парична казна од 60.000,00 денари.

Член 14

На натпреварите во натпреварувачката сезона 2022/2023 година право на настап имаат сите правилно регистрирани и лиценцирани ракометари и тоа во есенскиот дел родени



РАКОМЕТНА ФЕДЕРАЦИЈА НА МАКЕДОНИЈА
MAZEDONISCHE HANDBALL FEDERATION
MACEDONIAN HANDBALL FEDERATION



2006 година и постари, а пролетниот дел 2007 година и постари. Ракометар без редовно извршен и заверен лекарски преглед од страна на специјалист по спортска медицина со важност од почеток до крај на есенската/пролетната полусезона нема да биде внесен во системот на играчи кои имаат право на настап.

Настап на ракометар под годиштето предвидено во пропозиции може да има:

-Ракометар под 16 години се дозволува да учествува во повисок степен на натпревари од возрастната категорија, кој ќе има обврска да врши спортски специјалистички медицински преглед на секој 3 месеци и при регистрација/лиценцирање да достави Изјава од родител заверена на нотар дека одобрува да земе учество во повисока возрастна категорија од предвидената.

Право на регистрација/лиценца во една полусезона на помлади од 16 години екипата има право на има 3 (три) ракометари во списокот (истите не можат да се менуваат во текот на полусезоната) кој го поднесува до Регистрациона комисија, а право на настап на еден натпревар има 2 (два) од регистрирани/лиценцирани 3 (три).

Во општините во кои нема специјалист по спортска медицина, здравствената контрола на спортистите ќе ја врши лекар-специјалист по општа медицина или специјалист по интерни болести.

Во натпреварувачката сезона 2022/2023, секоја екипа е должна да пријави листа со минимум 16 и максимум 35 ракометари со валиден лекарски преглед со цел да добијат лиценца и да бидат внесени во системот на играчи, во спротивно екипата нема да биде вклучена во системот на натпревари.

Листите заедно со лекарскиот преглед треба да се достават најдоцна 14 дена пред почетокот на есенскиот дел и 14 дена пред почетокот на пролетниот дел на натпреварувањето. На екипите им се дава заверен список со играчи кои имаат право на настап. Играч кој не е на списокот и не е внесен во системот, НЕМА ПРАВО НА НАСТАП. Ако се утврди дека на натпревар настапил ракометар која не е во системот, ракометарот кој немал право на настап или настапил под друго име натпреварот се регистрира со службен резултат 10:0 и се одзема еден (-1) бод од бодовното салдо на екипата за која настапил и парична казна според ДП.

Екипа што има пријавено помал број од 35 ракометари во текот на преодниот рок може списокот да го надополни до 35 ракометари. Екипа која веќе има пријавено листа со 35 ракометари и во преодниот рок ангажира нови ракометари, има право на замена на ракометари од постојната листа.

По завршувањето на летниот преоден рок од 01.07. - 01.09 и зимскиот преоден рок 01.01.

-28.02 клубовите немаат право на замена или пријавување на ракометари, освен за интернационални трансфери или прва регистарција на нова ракометар во системот на натпреварувања до 35 ракометари во списокот на играчи.

Во сезона 2022/2023 право на настап на еден ракометар во тековната полусезона ќе има само во две категории и тоа:

- Сениорска + една младинска категорија или



- во две младински категории

Ракометарот која настапил на натпревар за една од младинска, кадетска или пионерската екипа нема право на настап во ист ден за друга категорија или сениорската екипа.

Доколку еден ракометар настапи за младинската, кадетска, пионерската категорија или сениорската екипа во ист ден натпреварите од младинските категории се регистрираат со службен резултат 10:0, (-1) бод и парична казна според Член 10 од ДП а овластеното лице се казнува според Член 15 од ДП.

Ракометарот кој е лиценциран и како службено лице (А, Б, Ц, Д) има единствен број на лиценца. На ист натпревар ракометарот не може да биде внесен во записникот како играч и како службено лице.

На натпреварите во лигата службените претставници на екипите задолжително еден час пред почетокот на натпреварот на делегатот - контролор му ја доставуваат листата со заокружени максимум 16 ракометари и 4 службени лица од кои 1 мора да има тренерска лиценца (авторизирана/издадена лиценца со 3 категорија од страна на Здружение на ракометни тренери на Македонија согласно РИНК конвенцијата на ЕХФ).

Делегатот контролор има право да бара документ за идентификација на одредени ракометари или службени претставници ако постои сомневање за нивниот идентитет. Службените претставници на клубовите мора да бидат лиценцирани за тековната натпреварувачка сезона. Во спротивно не можат да бидат внесени во системот, односно не можат да бидат внесени во записникот и да седат на клупата за резервни играчи. На клупата за резервни играчи можат да седат максимум четири претставници и тоа само по еден претставник со лиценца А, Б, Ц, Д.

Службените претставници на клубовите мора да бидат лиценцирани за тековната натпреварувачка сезона и да ја поседуваат легитимацијата. Во спротивно не можат да бидат внесени во системот, односно не можат да бидат внесени во записникот и да седат на клупата за резервни играчи. На клупата за резервни играчи можат да седат максимум четири претставници и тоа само по еден претставник со лиценца А, Б, Ц, Д.

Член 15

На одиграниот натпревар клубот има право на жалба по одигран натпревар која се најавува исклучиво преку овластен претставник од клубот. Најавувањето на жалбата се врши во службениот записник по завршувањето на натпреварот најдоцна 30 минути по одиграниот натпревар.

Во неа мора да се наведат кратко мотивите на жалбата, а во рок од 48 часа во писмена форма преку е-маил: rfm.prvenstvo@macedoniahandball.com.mk natprevaruvackakomisija@hotmail.com, и metalarikm@gmail.com детално да ја образложат жалбата.

Судиите и контролорот/делегат мора да го дадат своето мислење во писмена форма (на истите е-маил адреси) со наводите во најавената жалба.

ЦД-то или УСБ-то од натпреварот се зема како доказен материјал за решавање на жалбата. Натпреварувачка комисија снимката ќе ја гледа само во случај жалбата да се разгледува. Писмено образложение на поднесената жалба од клубот кој се жали и уплатата во износ од 10.000,00 денари мора да се достави до Натпреварувачка комисија најдоцна 48 часа по одигрување на натпреварот.

Жалбата мора исклучиво да ги содржи елементите кои се наведени во службениот записник по завршување на натпреварот, зашто се останато нема да биде предмет на жалбата и разгледување.

Жигот на поштата од препорачаната пратка се зема како доказ за оцена на благовременоста на испратената жалба. За ненавремено доставување на писменото образложение или уплатата за најавената жалба, истата не се разгледува.

Жалителот може да се откаже од жалбата се до нејзиното донесување, односно се до донесувањето на одлука по неа и тоа со писмено образложение. Во тој случај уплатата се враќа.

Во колку е најавена жалба за натпреварот со писмено образложение дека е направена материјална повреда на правилата на ракометната игра, по истата толкување дава Натпреварувачка комисија, а решава Дисциплинската комисија на РФМ.

Постапката за најавување на жалбата по основ материјална повреда на ракометната игра е иста во однос на предвидената такса и рокот на доставување.

Член 16

Клубот ќе биде казнет во следните случаи:

- за фрлена петарда во сала,
- повеќе фрлени петарди,
- за секое фрлање на останати предмети (запалки, монети, шишиња, ролни хартија и други ситни метални и тврди предмети опасни по здравјето и животот на актерите на натпреварот),
- влегување на публика во терен,
- недолично скандирање или скандирање по национална, верска и расна основа на навивачки групи,

За сите прекршоци од претходните 5 става, клубот ќе биде казнет со парична казна до 150.000 денари, а за висината на казната одлучува Дисциплинска комисија.

За прекршоци кои не се наведени во овој член, ќе бидат применети одредбите од Дисциплински правилник на РФМ.



Горенаведените одредби се однесуваат и на гостинската екипа во случај прекршоците да бидат направени од страна на нивните симпатизери-навивачи.

Член 17

Домаќинот е должен да организира обезбедување (неопходен број редари), навреме со допис да го пријави натпреварот во МВР - во подрачната единица на која се одигрува натпреварот за што е должен на делегатот да му достави заверена пријава. За присуство на полицијата одлучува Полициската станица.

Доколку домаќинот не приложи доказ дека натпреварот е пријавен во МВР истиот нема да се одигра и ќе биде регистриран со службен резултат 10 : 0 за гостинската екипа и -1 бод ќе се одземе од бодовното салдо на домашната екипа и клубот домаќин ќе биде казнет со парична казна по ДП на РФМ.

Одлуката на Дисциплинската комисија се објавува во билтенот кој што се објавува на WEB страната на РФМ www.macedoniahandball.com.mk и истото се доставува по електронска пошта до клубовите што се смета дека датумот и времето на објавување е датум на предавање на решението до странките во жалбената постапка (билтенот).

Член 18

За спроведување на Пропозициите важат и одредбите односно актите на Регистрациониот правилник, Дисциплинскиот правилник, Правилата на ракометната игра, Правилник за организација и спроведување на ракометни натпревари, Нормативните акти на РФМ, Законот за спорт и позитивните законски прописи.

Ракометна Федерација на Македонија

Натпреварувачка комисија